

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија
број 4.1.21.08 од 21.01.2021 година.

Просечно исплатена месечна нето-плата во денари во РМ изнесува:

- 27.588,00 денари- месец ноември 2020 година
- 25.213,00 денари- за месец јануари - декември 2019 година
- 27.631,00 денари- за месец септември - ноември 2020 година
(просечно исплатена нето-плата во претходните три месеца)

Напомена: Просечната месечна исплатена нето плата и просечната исплатена нето плата во претходните три месеца се користат при пресметка на пооделни надоместоци и тоа:

- пресметување на трошоците за исхрана за време на работа, доколку работодавачот исхраната ја организира на свој трошок;
- дневници за службени патувања во земјата,
- отпремнина при заминување во пензија,
- за одвоен живот
- регрес за годишен одмор, доколку е утврден со соодветен акт - Одлука

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија број
4.1.21.07 од 21.01.2021 година

Просечно исплатената месечна бруто-плата во денари во РМ изнесува:

- 41.141,00 денари- месец ноември 2020 година,
- 37.446,00 денари- за месец јануари - декември 2019 година,
- 41.236,00 денари- за месец септември – ноември 2020 година
(просечно исплатена бруто-плата во претходните три месеца)

Најниска основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува:

$$41.141,00 \times 50\% = 20.571,00 \text{ денари}^1$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примањата од работен однос од еден обврзник изнесува:

$$41.141,00 \times 16 = 658.256,00 \text{ денари}^2$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, управител на трговско друштво изнесува:

$$41.141,00 \times 16 = 658.256,00 \text{ денари}^3$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања за самовработено лице изнесува:

$$41.141,00 \times 12 = 493.692,00 \text{ денари}^4$$

¹ Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 64/09)

² Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

³ Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

Даночното намалување при годишно пресметување на данокот на доход за 2021 година изнесува:

101.256,00 денари⁵

Даночното намалување при месечно пресметување на данокот на доход за 2021 година изнесува:

101.256,00 : 12 = 8.438,00⁶ денари

Висина на стапките на придонесите од задолжително социјално осигурување – кои ќе се применуваат со исплатата на платата за месец јануари 2021 година:

Бруто плата за 2021 година	
Вид на придонес	Стапка на придонес
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување	18,8%
Задолжително здравствено осигурување	7,5%
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување	0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност	1,2%
Вкупно	28%

Во контекст на навремено информирање и известување на нашите корисници Ве известуваме дека од страна на Управата за јавни приходи објавени се повеќе информации кои можете да ги преземете од следните линкови:

- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/834>
- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/836>
- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/838>
- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/837>
- <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/840>

Патни и дневни трошоци на корисниците на средства на буџетите, буџетските корисници и единките корисници

Со одредбите на член 15 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година е пропишана дневница за службено патување во земјата која се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службеното патување до часот на враќање со превозното средство и тоа:

- дневница во висина од 700,00 денари ако службеното патување траело повеќе од 12 часа и
- дневница во висина од 350,00 денари ако службеното патување траело од 8 до 12 часа

⁴ Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

⁵ Член 10 од Закон за данокот на личен доход („Службен весник на РМ“ бр. 241/18, Автентично толкување „Службен весник на РСМ“ бр. 84/19, 275/19, 290/20);

⁶ Објава од Министерство за финансии („Службен весник на РСМ“ бр. 299/20)